



Соопштение за медиуми – ЦЕИ проект Започна проектот „Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна Македонија“

Центарот за конзервација и реставрација „Ла Венариа Реале“ и Фондацијата за културна економија Сантагата од Торино, Италија, заедно со Управата за заштита на културното наследство и ИКОМОС Македонија, со задоволство го најавуваат почетокот на проектот „Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна Македонија“, кофинансиран од Програмата за размена на знаења (Know-how Exchange Programme - KEP) на Централноевропската иницијатива (CEI) за 2021 година. Овој проект е еден од 7-те избрани од 65 пријави од повикот за предлози на KEP 2021, со финансирање обезбедено од Италија преку Фондот на CEI во Европската банка за обнова и развој.

Проектот „Размена на знаења за конзервација и иновативно управување со културното наследство меѓу Италија и Северна Македонија“ ќе се спроведува една година има за цел да ги зајакне техничките вештини и вештините за управување на стручните лица вклучени во заштитата на културното наследство во Република Северна Македонија, со цел зајакнување на нивните капацитети за развивање одржливи, ефикасни и холистички стратегии за конзервација на културното наследство.

Поконкретно, целите на проектот се:

- Унапредување на конзервацијата и иновативното управување со културното наследство во Централноевропскиот регион;
- Промовирање на размената и споделувањето на знаења поврзани со сложениот процес на заштита и одржлив развој на културното наследство;
- Зајакнување на меѓународните мрежи за соработка;
- Подигнување на свеста за потенцијалот на културните политики за поттикнување меѓукултурен дијалог, зачувување на културниот и јазичниот идентитет на малцинските групи и обезбедување еднаков пристап до знаење.

Управата за заштита на културното наследство како главна потреба го идентификуваше развојот на програми за обука за заштита на недвижното културно наследство, особено за археолошките локалитети и средновековните цркви во земјата.

ИКОМОС Македонија, кој е исто така корисник во овој проект, е организација која се стреми да ги зајакне знаењата и вештините на македонската професионална заедница во сферата на заштитата



на културното наследство, но е активна и во сегментот на популаризација на македонското културно наследство.

Управата и ИКОМОС Македонија ќе имаат можност да учествуваат во специјализирани обуки за најсовремените пристапи во конзервацијата и управувањето со културното наследство.

Центарот за конзервација и реставрација „Ла Венариа Реале“ од Торино, Италија со својата широка техничка и научна експертиза за конзервација на природни и вештачки камени материјали, како што е ѕидното сликарство, мозаиците, штукото и малтерите (материјали кои се идентификувани како подложни на ризици во нашата земја), ќе ја фокусира својата дидактичка активност врз насоките и методолошкиот пристап во конзерваторските интервенции. Наставните модули ќе содржат методолошки пристап, карактеризација на материјалите, превентивна и директна конзервација, проценка на ризици, но и одржување.

Фондацијата Сантагата со својата експертиза за културна економија, управување со културното наследство (вклучувајќи ги и конвенциите и насоките на УНЕСКО) и локалниот развој заснован врз културата, ќе ја фокусира својата обука на збогатување и зајакнување на знаењата на стручните лица за пристапите и методологиите за вклучување на културното наследство во одржливиот развој, во меѓународните односи и учеството на заедниците кои се применуваат на меѓународно ниво.

Со цел да се постигне што поголема усогласеност помеѓу потребите на македонските професионалци и предложените содржини во обуките, партнерите ќе спроведат заедничка подготвителна активност за креирање на дидактичките модули. Ќе им се пристапи на интеркултурните аспекти, интердисциплинарните прашања и специфичноста на идентификуваната целна група на лица за кои ќе се спроведуваат обуките, а со цел да се оптимизира елаборацијата на темите (на пр. да се најдат соодветни студии на случај за анализа). Активностите за градење капацитети ќе се развиваат преку онлајн дидактички модули и предавања со физичко присуство, вклучително и практична обука на избрани културни добра.

По обуката, Фондацијата Сантагата и Центарот за конзервација и реставрација „Ла Венариа Реале“ ќе ги поддржат учесниците во развивањето на проекти за конзервација, управување и зајакнување на културното наследство, релевантни за делувањето на нивните организации.

Во контекст на проектните активности за споделување на стекнатите знаења и вмрежување, 10 македонски млади професионалци ќе бидат вклучени и ќе учествуваат на „Форумот за млади професионалци – Нови вештини за конзервација на културното наследство 2022“, кој го организира „Ла Венариа Реале“. Овој дигитален настан ќе го претстави нашиот проект во виртуелен простор за меѓународна размена на експертиза помеѓу младите професионалци од Централноевропскиот регион со остатокот од светот.

Исто така, еден претставник на Управата за заштита на културното наследство ќе биде поканет да учествува на Меѓународната академија за локалитети на УНЕСКО и одржлив развој, која ја организира Фондацијата Сантагата во соработка со Регионалното биро за наука и култура на УНЕСКО во Европа. Програмата на оваа Академија исто така претставува извонредна можност за размена на знаења со професионалци од други европски земји и за поттикнување на развивањето на меѓународна мрежа за соработка.

